

## Upravuvanje so čoveckite resursi (makedonski)

Vrsta: Seminarski ð Broj strana: 19 ð Nivo: Ekonomski fakultet

Menadžmentot na čovečki resursi prestatuvuваат активности кои менаджерите ги превземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата на високо ниво и придонесуваат за постигнување на организационите цели.

Не постои покритична област меѓу одговорностите на менаджерот од човечките ресурси.

Otkако с# е реќено и storeno, откако се испланирани site системи и начини на заштита, една организација е толку силна колку што се силни нејзините луѓе. Способните луѓе можат да направат да успее slab план, но никаков тренинг на светот не може да направи успех ако е неспособен персоналот или ако не сака да соработува.

I покрај нивното значење, човечките ресурси се една од најзапоставените и слабо изведуваните менаджерски функции. Отиканите тестови се оценети и се свршени интервјуата, менаджерот мора да одлукува за луѓето, а не за рангирането според процентите.

Можеби, како признание за историски ниското приоритетство кој му се даваше на менаджментот на човековите ресурси, многу компании сега почињуваат да му посветуваат поголемо внимание.

Менаджерите преминуваат рерутрирање и селекција, да привлечат и вработат нови лица кои имаат способност, вештини и искуство што ќе им помогне на организацијата да ги постигне своите цели.

Менаджерите преминуваат рерутрирање и селекција, да привлечат и вработат нови лица кои имаат способност, вештини и искуство што ќе им помогне на организацијата да ги постигне своите цели. Американската влада има залоѓба за еднакви можности при вработување. Оваа залоѓба резултираше со изготвување и стапување во сила на мугу закони кои одговорните во организацијата треба да ги почитуваат. Целта на еднаквата можност при вработување е да се даде можност на site граганите да применуваат за одредена работа и да добијат вработување без разлика на возраст, пол, раса, земја на потекло, боја и сл.

Планирането на човечките ресурси се состои од низа на активности во кои менаджерите се вклучуваат да ги предвидат нивните тековни или идни потреби од човечки ресурси. Тековните човечки ресурси се вработените потребни денес на организацијата за обезбедување на високо квалитетни стоки и услуги за потрошувачите. Идните човечки ресурси се вработените потребни на организацијата подоцна за постигнување на своите долготочни цели. Како дел од планирането на човечките ресурси, менаджерите мора да направат предвидувања за побарувачката и за понудата. Предвидувања за побарувачката ги ги проценуваат квалификации и бројот на вработените потребни на организацијата во однос на нејзините цели и стратегии. Предвидувањата на понудата ја проценуваат расположливоста и квалификациите на тековните вработени сега и во иднина, и понудата на квалификуваните работници на надворешниот пазар на трудот.

**----- OSTAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

МОŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)